



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: „Службен весник на
НРМ“—Скопје. Огласи по тарифата

СКОПЈЕ
Вторник, 26 март 1957
Број 7 Година XIII

Претплатата за 1957 год. изнесува
1.000 дин. Овој број чини 25 дин.
Чековна сметка број 802-T-698

25.

На основа глава XVII точка 2 од Општес-
твениот план на Народна Република Маке-
донија за 1957 година, Извршниот совет ја
донесе следната

ОДЛУКА

ЗА МАКСИМАЛНИТЕ КОНТИГЕНТИ ДРВНА МАСА ЗА СЕЧА ВО 1957 ГОДИНА

I.

Сечата на дрвната маса во шумите со кои
(управуваат шумските стопанства и нацио-
налните паркови во 1957 година може да се
врши во максималните контингенти (етати;
одредени со оваа Одлука.

II.

Максималните контингенти дрвна маса што
можат да се сечат во 1957 година изнесуваат
и тоа:

- 1) во шумите на подрачјето на Шумско-
то стопанство — Скопје до 22.000 м³
- 2) во шумите на подрачјето на Шумското
стопанство — Тетово до 15.000 м³
- 3) во шумите на подрачјето на Шумско-
то стопанство — Гостивар до 15.000 м³
- 4) во шумите на Националниот парк —
Маврово до 19.000 м³
- 5) во шумите на подрачјето на Шумско-
то стопанство — Дебар до 10.000 м³
- 6) во шумите на подрачјето на Шумското
стопанство — Струга до 12.000 м³
- 7) во шумите на подрачјето на Шумско-
то стопанство — Охрид до 16.000 м³
- 8) во шумите на подрачјето на Шумското
стопанство — Ресен до 14.000 м³
- 9) во шумите на подрачјето на Шумско-
то стопанство — Кичево до 57.000 м³
- 10) во шумите на подрачјето на Шумското
стопанство — Брод до 38.000 м³
- 11) во шумите на подрачјето на Шумско-
то стопанство — Битола до 23.000 м³
- 12) во шумите на подрачјето на Шумско-
то стопанство — Прилеп до 23.000 м³
- 13) во шумите на подрачјето на Шумското
стопанство — Демир Хисар до 16.000 м³
- 14) во шумите на Националниот парк —
Пелистер до 2.000 м³
- 15) во шумите на подрачјето на Шумско-
то стопанство Титов Велес до 14.000 м³

16) во шумите на подрачјето на Шумско-
то стопанство — Кавадарци до 50.000 м³

17) во шумите на подрачјето на Шум-
ското стопанство — Гевгелија до 30.000 м³

18) во шумите на подрачјето на Шум-
ското стопанство — Куманово до 15.000 м³

19) во шумите на подрачјето на Шумско-
то стопанство — Крива Паланка до 21.000 м³

20) во шумите на подрачјето на Шум-
ското стопанство — Штип до 8.000 м³

21) во шумите на подрачјето на Шум-
ското стопанство — Кочани до 42.000 м³

22) во шумите на подрачјето на Шум-
ското стопанство — Берово до 28.000 м³

23) во шумите на подрачјето на Шум-
ското стопанство — Делчево до 8.000 м³

24) во шумите на подрачјето на Шум-
ското стопанство — Струмица до 30.000 м³

25) во шумите на подрачјето на Шум-
ското стопанство — Радовиш до 15.000 м³

26) во шумите на Факултетското шум-
ско стопанство — Караорман до 10.000 м³

III.

Сечата на дрвната маса до висината на
контингентите од претходната точка ќе се вр-
ши на основа предлози за сеча на шумските
стопанства односно националните паркови
одобрени од советот надлежен за работите
на шумарството на народниот одбор на око-
лијата, а по претходно мислење од Секрета-
ријатот за шумарство на Извршниот совет.

IV.

Со парична казна до 500.000 динари ќе се
казни за прекршок шумското стопанство од-
носно националниот парк што допушти да
биде пречекорен односно го пречекори кон-
тигентот од точка II на оваа Одлука.

Освен шумското стопанство односно на-
ционалниот парк за деанието од претходни-
от став ќе се казни со парична казна до 10
илјади динари и одговорното лице во шум-
ското стопанство односно националниот парк.

V.

Со влегувањето во сила на оваа Одлука
престанува да важи Уредбата за сеча на др-
вна маса во 1956 година („Службен весник
на НР Македонија“ бр. 16/56) г.).

VI.

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1957 година.

ИС. бр. 23
20 февруари 1957 година
Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,
Васил Горгов, с. р. Љупчо Арсов, с. р.

26.

На основа точка 3 од Забелешката кон Т. бр. 96 и 97 од Делот А — производи — на Тарифата за данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/56) — и оддел IV точка 36 односно оддел V точка 24 од Упатството за наплата и контрола на данокот на промет со шпирт и алкохолни пијалоци („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 21/54 и бр. 4/55), Извршниот совет донесува

ОДЛУКА

**ЗА КОЛИЧИНИТЕ ВИНО И РАКИЈА ШТО
МОЖАТ ДА СЕ ПОТРОШАТ ВО
ДОМАКИНСТВОТО НА
ПРОИЗВОДИТЕЛОТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ
ДАНОК НА ПРОМЕТ**

I.

Производителите на природно вино од сопствени сировини или делимично од сировини сопствено производство и делимично набавени сировини од реколтата 1956 година, можат да потрошат во своето домаќинство без плаќање данок на промет по Тарифен бр. 96 од Делот А — производи — на Тарифата за данокот на промет по 80 (осумдесет) литри природно вино на секој член на домаќинството над 15-годишна возраст за производната година која се смета од 19 ноември 1956 година до 20 ноември 1957 година.

II. ●

Производителите на природна ракија од сопствени сировини или од сировини од сопствено производство и деломично набавени сировини од реколтата 1956 година, можат да потрошат во своето домаќинство без плаќање данок на промет по Тарифен број 97 од Делот А — производи — на Тарифата за данокот на промет по 6 (шест) хектолитарски степени ракија на секој член на домаќинството над 18-годишна возраст за производната година која се смета од 1 февруари 1956 година до 31 јануари 1957 година.

III.

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на На-

родна Република Македонија“, а ќе се применува од 1 февруари 1956 година.

ИС бр. 22
20 февруари 1957 година
Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,
Васил Горгов, с. р. Љупчо Арсов, с. р.

27.

На основа чл. 37 став 5 од Основниот закон за здравствениот надзор над прехранбените продукти и чл. 28 од Законот за органите на управата во Народна Република Македонија, Советот за народно здравје на Народна Република Македонија на седницата одржана на ден 28-II-57 година донесе

**НАРЕДБА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ УСТАНОВИ НА
ТЕРИТОРИЈАТА НА НР МАКЕДОНИЈА ВО
КОИ МОЖАТ ДА СЕ ВРШАТ
ИСПИТУВАЊА НА ПРЕХРАНБЕНИ
ПРОДУКТИ**

I.

Се определуваат следните установи во кои може да се врши испитување на прехранбени продукти:

- Централниот завод за заштита на народно здравје во Скопје
- Хигиенскиот завод на Скопска околија
- Хигиенскиот завод за Битолска околија
- Хигиенскиот завод на Штипска околија
- Заводот за заштита на народното здравје на Кумановска околија
- Домст за народно здравје во Прилеп
- Ветеринарниот институт во Скопје, само за продукти од животинско потекло.

II.

Оваа Наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 784
16 март 1957 година
Скопје

Претседател
на Советот за народно здравје на НРМ,
Даре Цамбаз, с. р.

28.

На основа член 20 став 3 и член 26 став 1 од Законот за органите на управата во Народна Република Македонија, Советот за школство на НРМ донесува

П Р А В И Л Н И К ЗА МАТУРСКИОТ ИСПИТ ВО СРЕДНИТЕ ОПШТООБРАЗОВНИ ШКОЛИ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Задачата на матурскиот испит во средните општообразовни школи е да се проверат знаењата и зрелоста на кандидатот во неговото самостојно мислење на основа знаењата добиени во средната општообразовна школа и да се утврди дали кандидатот може да го продолжи своето учење на вишите школи и факултетите.

Член 2

Матурски испит можат да полагаат кандидати кои го свршиле завршниот клас на средна школа за општо образование (гимназија или класична гимназија) и по поведе- ние во завршниот клас се оценети со оценка најмалку „добар“.

Кандидат кој во годишното свидетелство за завршниот клас има по поведение оценка „лош“ се допушта на полагање матурски испит по истекот на една година од завршувањето на класот.

По исклучок наставничкиот совет на школата во согласност со Советот за школство на народниот одбор на околијата, на кандидатот може да му одобри полагање матурски испит од претходниот став и пред истекот на една година ако тој очевидно го поправи своето поведение.

Член 3

Матурски испит кандидатот може да полага два пати како редовен а неограничен број пати како приватен.

Член 4

Матурскиот испит се спроведува во два редовни испитни рока годишно и тоа: во јуни и август.

Матурскиот испит во јунскиот рок почнува на 10 јуни, а во августовскиот на 25 август.

По предлог од наставничкиот совет на школата Советот за школство на Народна Република Македонија, почетокот на матурскиот испит во поедини испитни рокови може да го одреди за подоцна или порано ако за тоа има оправдани причини.

Член 5

Матурскиот испит кандидатите го полагаат во школата во која го завршиле завршниот клас.

По исклучок во оправдани случаи, наставничкиот совет на школата може на кандидатот кој завршниот клас не го завршил во таа школа да му одобри полагање матурски испит, ако со тоа се согласи наставничкиот совет на школата каде кандидатот го завршил завршниот клас.

Поправен испит од матурскиот испит секогаш се полага во школата во која кандидатот го започнал полагањето на матурскиот испит.

Член 6

Приватните кандидати полагаат матурски испит заедно со редовните.

II. ИСПИТЕН ОДБОР

Член 7

Матурскиот испит се полага пред испитен одбор кој се образува при средната општообразовна школа во која кандидатот го завршил завршниот клас.

Испитниот одбор го именува наставничкиот совет од редот на наставниците на школата кои предавале во завршните класови.

Во школите во кои бројот на кандидатите е над 75 можат да се образуваат два испитна одбора ако школата има доволен број стручни наставници кои во завршниот клас ги предавале предметите што се полагаат на матурскиот испит.

Член 8

Испитниот одбор го сочинуваат: претседател, потпретседател и потребен број членови-испитувачи за секој предмет што се полага на матурскиот испит.

Претседател на испитниот одбор е директорот на школата, а за членови испитувачи се именуваат наставниците што во завршниот клас ги предавале матурските предмети.

Кога на матурскиот испит присуствува пратеник од Советот за школство на Народна Република Македонија, претседател на испитниот одбор е пратеникот, а директорот на школата е потпретседател.

Испитниот одбор има секретар кого го именува наставничкиот совет од редот на наставниците на школата кои не се испитувачи. Секретарот го води записникот и администрацијата на испитниот одбор и нема право на одлучување.

На претседателот, потпретседателот, членовите-испитувачи и секретарот на испитниот одбор им се определуваат заменици од редот на наставниците на школата.

Член 9

Испитниот одбор решава само на седници.

Седниците ги свикнува и со нив раководи претседателот на испитниот одбор, а во случај кога тој е спречен таа работа ја врши потпретседателот.

Работата на седниците и решенијата што се донесуваат на нив се полноважни ако се присутни сите членови на испитниот одбор.

Во случај ако некој член на испитниот одбор е оправдано спречен да присуствува на седницата на негово место веднаш се повикува неговиот заменик.

Решенијата се донесуваат со мнозинство од гласовите. При еднаква поделба на гласо-

вите се смета дека е усвоен оној предлог за кој гласал претседателот.

Член 10

При испитувањето на матурскиот испит може да присуствува наставник од школата кој не е член на испитниот одбор, претставник на школскиот одбор и на советот за школство на околијата, но тие не можат на кандидатите да им поставуваат прашања, ниту било како да влијаат на текот на испитот.

Кандидатите што се пријавиле за матурски испит можат да присуствуваат на испитот во времето кога тие не полагаат, само со одобрение од претседателот на испитниот одбор.

Член 11

Членовите на испитниот одбор не смеат да даваат никакви податоци за работата на испитниот одбор, ниту да ги соопштуваат било на кого дискусиите и решенијата на испитниот одбор.

Секое нарушување на одредбата од претходниот став повлекува дисциплинска одговорност.

III. ПРИЈАВА ЗА ИСПИТ И ОДОБРЕНИЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ

Член 12

За полагање матурски испит кандидатите поднесуваат писмена молба до директорот на средната општообразовна школа во која го завршиле завршниот клас во рок што ќе го определи тој.

Со молбата кандидатот ги поднесува свидетелствата за свршените класови како и документ за датата и местото на раѓањето.

Во молбата кандидатот наведува кој стран јазик и кој од изборните предмети ќе го полага на матурскиот испит.

Член 13

На својата прва седница, која се држи најмалку три дена пред почетокот на матурскиот испит, испитниот одбор решава кои кандидати од тие што се пријавиле ќе бидат пуштени на испитот. Решението се објавува на огласната табла на школата.

Против решението за недопуштање на матурски испит одбиениот кандидат има право на приговор, до наставничкиот совет на школата во рок од два дена од објавувањето на решението. Решението на наставничкиот совет е конечно.

Решение по приговорот од претходниот став наставничкиот совет е должен да донесе пред започнувањето на матурскиот испит.

Член 14

Ако кандидатот, што е пуштен на матурски испит, непосредно пред испитот или во текот на самиот испит, се разболи тешко или по некој други важни причини биде спречен да дојде на испит или да го продол-

жи започнатиот испит, должен е за тоа веднаш да го извести директорот на школата и да поднесе докази за своите наводи.

Ако испитниот одбор, најде дека причините што го спречиле кандидатот да полага се основани, ќе му одобри да го продолжи испитот во истиот или наредниот испитен рок. Во спротивно кандидатот се одбива од испитот за идниот рок да го полага целиот испит.

Ако кандидатот, на кого му е одложен испитот за наредниот рок не дојде на испитот во тој рок, ќе се постави по одредбите од претходните ставови.

Против решението за одбивање од испитот кандидатот има право на приговор до наставничкиот совет на школата во рок од еден ден од приемот на решението.

Оправдано одложените испити не се сметаат во бројот на полагањето на испитите.

IV. ОРГАНИЗАЦИЈА, СОСТАВ И ТЕК НА МАТУРСКИОТ ИСПИТ

Член 15

Распоредот на матурскиот испит го утврдува наставничкиот совет на школата по предлог од директорот.

Член 16

Најмалку на десет дена пред почетокот на матурскиот испит директорот на школата е должен распоредот да го достави до советот за школство на народниот одбор на околијата кој, откако ќе ги прибере распоредите од сите подрачни школи, поднесува преглед на матурските испити од подрачјето на околијата до Советот за школство на НРМ.

Советот за школство на народниот одбор на околијата, како и Советот за школство на НРМ можат да го изменат распоредот на матурските испити по поедини школи.

Член 17

Матурскиот испит се состои од писмен и усмен испит.

а) Писмен испит

Член 18

Писмен матурски испит се полага:

а) од македонски јазик, а во малцинските школи и паралелки од наставниот јазик,

б) од еден стран жив јазик, по избор од кандидатот (француски, германски, руски, англиски); и

в) од математика односно во класичните гимназии од латински или грчки јазик по избор на кандидатот.

Изработувањето на секој писмен задаток трае најмногу пет саати и секогаш се изведува пред пладне во три дена едно по друго, без оглед на евентуални празници.

Кога задачата се пишува на табла, времето за пишувањето не се смета во времетраењето на писмениот испит.

Член 19

Темата за писмениот испит ја определува испитниот одбор на следниов начин:

Спроти секој писмен испит предметниот наставник му предава на директорот на школата шест теми од македонски јазик, односно во малцинските школи и паралелки од наставниот јазик, по три текста за превод од секој стран жив јазик што го избрале кандидатите за полагање на матурскиот испит, и три групи од по три задачи од математика, а во класичните гимназии три текста за превод од латински или грчки јазик, спрема изборот на кандидатите. Пред предавањето предметниот наставник е должен темите да ги затвори во плик и затворањето да го овери со својот потпис. Директорот откако ќе го прими затворениот плик покрај потписот на предметниот наставник става шкодски печат и го чува на сигурно место.

Утредента, непосредно пред самиот почеток на писмениот испит, испитниот одбор на седница го отвора пликот со предложените теми и една од овие ја одредува за задаток.

Испитниот одбор може да не прими ниедна од предложените теми односно групи задачи и да одреди нова тема односно група задачи што ќе ја утврди на истата седница.

Во школите со поголем број паралелки од завршниот клас, во кој што матурски предмет со писмен испит предаваат два или повеќе наставници темите ќе ги предложат тие договорно. За сите паралелки се одбира иста тема.

Задаток што е работен во текот на учебната година не може да се зададе како матурски задаток на крајот на истата учебна година.

Член 20

Темите на задатоците за писмениот испит треба да опфаќаат:

а) по македонски јазик, односно во малцинските школи и паралелки по наставниот јазик едно прашање од општ карактер во врска со современите општествени настани и во обемот на знаењата што кандидатите ги стекнале во школата. Задатокот мора да биде такв кандидатите да можат во него да го покажат познавањето по фактите и својата зрелост во неговото обработување;

б) по стран жив јазик: по руски јазик диктат и превод, а по другите јазици само превод на средно тежок непознат текст од 25—30 печатени редови на тој јазик. Текстот треба да биде литературен и идејно содржаен. При преведувањето на текстот кандидатите можат да се служат само со печатен речник;

в) по математика: една задача од алгебра, една задача од тригонометрија или аналитичка геометрија и една од планиметрија или стереометрија или комбинирано. Сите три задачи треба да бидат од материјалот што е опфатен со програмите за сите класови на школата. При решавањето на задачите кан-

дидатите можат да се служат само со печатени логаритамски Таблицы;

г) по латински или грчки јазик во класичните гимназии: превод на наставниот јазик непознат латински или грчки текст од 20—25 печатени редови од класичната литература. При преведувањето кандидатите можат да се служат само со печатен речник.

Член 21

Темите за писмените испити се држат во тајност. Определените задатоци за секој предмет од кој се полага писмен испит им се соопштуваат на кандидатите на денот и во часот кога почнува писмениот испит по односниот предмет.

Секое прекршување на одредбите од претходниот став, било директно или индиректно, повлекува дисциплинска одговорност и прекршителот, ако е член на испитниот одбор, се исклучува од натамошната работа во испитниот одбор. Испитниот одбор, ако најде за потребно, може да го поништи целиот писмен испит од односниот предмет и веднаш да одреди друг испит но спрема прописите на овој Правилник.

Член 22

Сите кандидати писмениот задаток го работат едновременно и по можност во иста просторија.

Непосредно пред давањето на првиот писмен задаток, претседателот на испитниот одбор ќе им соопшти на кандидатите дека секој е должен да го работи својот задаток сосема самостојно, во работата да не се служи со непозволени средства, другите да не ги вознемирува и да не загледува во туѓа работа, дека можат да излегуваат од просторијата во која се полага испитот само по одобрение од надзорниот наставник, како и дека не се позволува излегување на два или повеќе кандидата истовремено. Исто така тој ќе ги упати кандидатите како ќе ги работат и ќе ги предаваат писмените задатоци, сходно со одредбите од овој Правилник, и ќе им обрне внимание на последиците од нарушувањето и пречењето на правилниот тек на испитот.

Член 23

Кандидатот кој ќе ги прекрши одредбите од претходниот член прво ќе се опомене за тоа и случајот ќе се внесе во записник. Во повторен случај кандидатот се отстранува од испитот и губи право на понатамошно полагање во тој испитен рок, со тоа што целиот испит може да го полага во идниот испитен рок.

Исто така се отстранува од испитот и се упатува да го повтори целиот испит во идниот испитен рок и кандидатот за кого на самиот писмен испит или непосредно по него се утврди дека препишал туѓ задаток односно својот задаток го дал на друг да го препише или се послужил со други непозволени средства, како и кандидатот кој ќе ја прекине

работата на писмениот испит и без одобрение на надзорниот наставник ќе ја напушти испитната просторија.

Решението за отстранување од испитот по претходните ставови од овој член го донесува испитниот одбор по предлог од предметниот или надзорниот наставник односно од прегледувачот на писмениот задаток. Против ова решение кандидатот нема право на жалба. Решението се забележува на грбот на свидетелството за завршниот клас.

Член 24

За потешки повреди на одредбите од член 23 и 24 на овој Правилник, како и за непристојно поведење во текот на испитот, испитниот одбор може кандидатот да го отстрани од полагањето матурски испит за една година. Решението за отстранување се забележува на грбот на свидетелството за завршниот клас.

Против одлуката за отстранување по предниот став кандидатот има право на приговор до наставничкиот совет на школата во рок од три дена од денот на соопштувањето на одлуката за отстранување. Решението на наставничкиот совет е конечно.

Член 25

Писмениот испит се полага под надзор на претседателот или потпретседателот и предметниот наставник и двајца други членови на испитниот одбор, така што за цело време на изработувањето на писмениот задаток мораат да присуствуваат најмалку тројца од нив.

Член 26

Кандидатот си донесува за писмениот испит потребна хартија и мастило. Задатокот може да се работи на концепт или веднаш да се пишува читко на левата половина од свиткан табак.

Во почетокот на испитот, пред да им се даде на учениците задатокот, надзорниот наставник, ќе му завери со школскиот печат, потребен број празни полутабаи на секој кандидат.

Свршената работа заедно со евентуалниот концепт кандидатот ја предава на еден од надзорните наставници. Наставникот проверува дали задатокот е потпишан, го прошива и потпа на него и во записникот го убележува часот и минутот кога е предаден.

Ако кандидатот до времето определено во чл. 18 на свој Правилник не го сврши задатокот, го предава тоа што го изработил.

Член 27

По истекот на определеното време за изработување на задатокот, предметниот наставник ги прима сите задатоци за прегледување и приемот го потврдува со својот потпис на записникот.

Член 28

Задатоците најпрво ги прегледува, поправа и оценува предметниот наставник. Оценките мораат да бидат образложени и потпишани а се даваат само во цели броеви испишани со букви.

После предметниот наставник писмените задатоци ги прегледуваат уште два члена на испитниот одбор, од кои барем едниот треба да биде стручњак по дотичниот предмет.

Ако во испитниот одбор нема друг стручњак за некој предмет освен предметниот наставник, за прегледувачи се земаат заменици, во кој случај тие присуствуваат на седницата на испитниот одбор за оценување на писмените задатоци како полноправни членови.

Двата прегледувача со своите потписи ќе потврдат дали се согласни или не со предложената оценка. Во случај да не се согласуваат треба да го образложат своето мислење и да предложат друга оценка.

Дефинитивната оценка ја утврдува испитниот одбор на седница. При оценувањето се зима во обзир стилот и правилноста на јазикот секаде каде тоа е можно. Утврдените оценки во цели броеви се внесуваат во записникот со цифри.

Сите писмени задатоци се чуваат во школската архива најмалку пет години.

Член 29

Кандидатите кои на писмениот испит добиле слаба оценка по два или повеќе предмети не се пуштаат на устен испит. Ваквите кандидати се упатуваат да го повторат целиот испит после една година. Решението за одбивање се забележува на грбот на свидетелството за завршниот клас. Против ова решение нема место на жалба.

Член 30

Кандидатите кои не се одбиени односно отстранети од испит се повикуваат на усмен испит.

Член 31

Од полагање на усмениот дел на матурскиот испит се ослободуваат кандидатите кои завршниот клас го свршиле со одличен успех и одлично поведење и на писмениот дел од испитот по секој предмет добиле најмалку многу добра оценка. Решение за ослободување донесува испитниот одбор на седницата за утврдување оценките од писмениот испит.

б) Усмен испит

Член 32

На усмениот испит се полагаат овие предмети:

а) македонски јазик и историја на литературата на народите на ФНРЈ, а во малцинските училишта и паралелки наставен јазик со литература;

б) историја на народите на ФНРЈ со осврт на општата историја и основи на општественото и државно уредување на ФНРЈ;

в) еден стран жив јазик по избор на кандидатот (руски, француски, германски или англиски);

г) математика; и

д) по избор на кандидатот еден од предметите: физика, хемија, биологија или географија.

Во класичните гимназии наместо предметите под (д) од предниот став се полага латински или грчки јазик, по избор на кандидатот.

Член 33

Усмениот испит почнува најдоцна три дена по свршувањето на писмениот испит. Во случај да има повеќе од 30 кандидати, испитниот одбор може да определи растојанието помеѓу писмениот и усмениот испит да трае четири дена.

На усмениот испит бездруго присуствуваат сите членови на испитниот одбор и сите се должни да водат белешки за одговорите на кандидатите.

Испитувањето на секој кандидат по еден предмет трае 15 до 20 минути.

Испитувачот е должен и може да му го каже на кандидатот, ако е потребно, само она што е нужно за правилно разбирање на прашањата и текот на одговорите. На кандидатот треба да му се даде полна слобода самостојно и без помош од испитувачот да го покаже своето знаење. Во текот на одговорот, освен предметниот испитувач, на кандидатот може да му поставува помошни прашања само претседателот на испитниот одбор. Претседателот може, по потреба, да го скупи односно продолжи испитувањето на кандидатот но не повеќе од пет минути.

Член 34

Списокот на прашањата за усмениот испит го составува предметниот наставник спрема наставниот програм за сите класови и од него прашањата ги распоредува и препишува на чисти и еднообразни ливчиња. На секое ливче се испишуваат по три прашања, освен од туѓите јазици и латинскиот односно грчкиот јазик, по кој се дава само текст и на текстот се врши испитување на кандидатот.

Бројот на ливчињата мора да биде најмалку за пет поголем од бројот на кандидатите. Ако е бројот на кандидатите помал од 30, бројот на ливчињата мора да биде најмалку 35.

Списокот на прашањата и ливчињата испитниот одбор ги прегледува и одобрува на првата седница.

Прегледаните и одобрените ливчиња предметните наставници ги предаваат на претседателот на испитниот одбор на чување во запечатен плик.

Член 35

На усмениот испит кандидатот треба да покаже:

а) по македонски јазик и историја на литературата на народите на ФНРЈ (во малцинските училишта по наставниот јазик со литература) дека ги познава и разбира поважните моменти од историјата на домашната и странската литература, дека ги читал и правилно ги разбрал најважните литературни творби спрема пропишаниот наставен програм и дека го познава современиот книжевен јазик и правопис и правилно го употребува во усменото и писменото изразување.

На секој кандидат му се даваат по две прашања по литература, од кои второто треба да е во врска со теоријата на литературата, и едно поважно прашање од граматиката или историјата на јазикот;

б) по историја на народите на ФНРЈ, со осврт на општата историја и основи на општественото и државното уредување на ФНРЈ дека има воопштено знаење на главните политички и културни моменти од историјата на народите на Југославија, а особено на Народно-ослободителната борба, како и основните принципи и општественото и државното уредување на ФНРЈ. Покрај познавањето на фактите, кандидатот треба да покаже разбирање и правилно сфаќање на поважните историски настани и нивните причински врски. Од трие прашања едно се дава од историјата на народите на ФНРЈ, едно од историјата на народите на ФНРЈ поврзано со соодветен настан од општата историја и едно од Народноослободителната борба и народната револуција и општественото и државно уредување на ФНРЈ, кое може да биде или само од историјата на НОБ и народната револуција или само од општественото уредување на ФНРЈ или поврзано едно со друго.

Во класичните гимназии се бара кандидатот да ги познава најважните политички и економски моменти од општата историја и главните фази од историјата на архитектурата и ликовната уметност и низната општествена условеност. Од трите прашања едното се дава од општа историја во врска со историјата на уметноста, второто од Народно-ослободителната борба и третото од политичкото и општественото уредување на ФНРЈ;

в) по туѓ жив јазик — дека кандидатот има основни познавања на туѓиот јазик и неговата литература во рамките на пропишаната програма. На кандидатот му се дава да преведе еден пасос од текст што не е обработуван во школата, да ги објасни граматичките особености од тој пасос и на тој јазик да одговори на неколку прашања во врска со текстот или литературата општо;

г) по математика — дека самостојно може да решава математички задачи и има сигурност во математичките операции, дека ги познава функционалните врски и дека умеет знаењето по математика да го примени при решавањето на задачите од животот и науката.

Во прашањата по математика се дава еден задаток од алгебра, еден задаток од геометрија и едно теориско прашање (изведување на поважни обрасци или докажување на поважни теореми од алгебра и геометрија). Трите задачи треба да бидат од материјалот за сите класови на средна школа (виша гимназија);

д) по физика — дека ги познава најважните физички појави и закони во обем на пропишаниот материјал за сите класови и дека ги разбира причинските врски меѓу физичките појави и примената на физиката во практичниот живот или во техниката;

ѓ) по хемија — дека ги познава најважните хемиски појави и закони во рамките на програмата за сите класови на општообразовна средна школа и дека умее да ја разбере нивната примена во практичниот живот, а особено во индустријата и земјоделството;

е) по биологија — дека ги познава најважните биолошки појави и закони во рамките на програмата за сите класови на средната школа и дека го разбира нивното манифестирање во природата. Од трите прашања се дава едно од ботаника, едно од зоологија односно антропологија и едно од теоријата на еволуцијата;

ж) по географија — дека кандидатот има основни познавања на географските и геолошките поими и појави во обемот на програмата за сите класови, како и дека правилно ја разбира нивната поврзаност со стопанската дејност на населението. Од трите прашања се даваат: едно прашање од општа географија, едно од регионална географија и едно од географијата на ФНРЈ;

з) по латински или грчки јазик — дека кандидатот може да преведе и да даде коментар на еден текст од класичните писатели што се предвидени со програмата за сите класови на класичната гимназија како и дека ги познава граматичките појави и закони на јазикот. На кандидатот му се дава за превод 10 до 15 печатени редови од текст што не е обработуван во школата и на него да изврши потребна граматичка анализа.

Член 36

Усмениот испит се полага со ред по предмети.

Во еден ден се полага само еден предмет. Испитот се изведува и пред и по пладне а дневно можат да се испитаат најмногу 25 кандидати. Ако вкупниот број на кандидатите не е поголем од 28, испитот се изведува само пред пладне. Во попладневните часови испитот не може да се изведува по 20 часот.

Член 37

Поименичниот распоред на кандидатите за усмениот испит се утврдува на седница на испитниот одбор спроти почнувањето на ус-

мениот испит и им се соопштува на кандидатите на денот на испитот, а се истакнува и на огласната табла на школата.

Пред почнувањето на усмениот испит претседателот на испитниот одбор им го објавува на сите собрани кандидати резултатот од писмените испити, ги запознава сите кандидати со техниката на усмениот испит, ги предупредува за нивните права и должности на испитот (чл. 38 и 40 од овој Правилник) и им го соопштува поименичниот распоред на кандидатите за тој ден од испитот.

Член 38

На усмениот испит секој кандидат извлекува по едно ливче. На секоја група кандидати им се изнесуваат сите неизвлечени ливчиња. Ливчињата што се еднаш извлечени и на чии прашања кандидатите одговарале не се извлекуваат повторно.

Ако кандидатот најдоцна пет минути по извлекувањето на ливчето изјави дека не може да одговара на извлечените прашања, му се позволува да извлече друго ливче, прв пат извлеченото ливче се враќа меѓу другите неизвлечени ливчиња и во записникот се забележува овој факт за да се има предвид кога ќе се оценува кандидатот.

На првиот кандидат при почнувањето на испитот треба да му се остави време од 10-15 минути за размислување, ако тој го сака тоа, а другите кандидати мислат додека одговара нивниот претходник.

Член 39

Кандидатот го продолжува усмениот испит до крај, без оглед на тоа дали во текот на испитот добил негативна оценка по некој предмет.

Член 40

Ако за време на усмениот испит кандидатот го наруши редот или попречи на правилниот тек на испитот испитниот одбор може да го отстрани од испитот. Решение за отстранување донесува испитниот одбор со мнозинство гласови. Отстранетиот кандидат може да го повтори целиот испит во наредниот испитен рок.

Против решението за отстранување нема место на жалба.

Решението се забележува на грбот на свидетелството за завршниот клас.

РЕШЕНИЈА НА ИСПИТНИОТ ОДБОР

Член 41

Испитниот одбор решава секој ден, по свршеното испитување во изминатото пред или попладне, за оценките на секој кандидат што ќе бидат предложени на завршната седница на испитниот одбор. Оценката ја предлага испитувачот, а решението се донесува со мнозинство од гласовите. При еднаква поделба на гласовите се смета дека е усвоен предлогот за кој гласал претседателот. Секој

член на испитниот одбор може да внесе во записникот свое одделно мислење.

По предметите од кои се полага и писмен испит оценката се изведува од оценките на усмениот и писмениот испит, но не со аритметичка средина, туку според општиот впечаток што го оставил кандидатот на испитот.

Утврдениот предлог на оценките се внесуваат со цифри во табеларниот преглед во записникот.

Откако испитот се сврши по сите предмети и за сите кандидати испитниот одбор се состанува на завршна седница на која дефинитивно ги утврдува оценките на кандидатите од сите предмети. За предлогот на оценките кој е утврден спрема одредбите на став 1 од овој член испитниот одбор решава со поименично гласање ако при утврдувањето на предлогот имало издвоени мислења. При еднаква поделба на гласовите одлучува гласот на претседателот.

Испитниот одбор ги утврдува и оценките од оние предмети што се учеле во школата и што се внесуваат во свидетелството, а не се полагаат на матурскиот испит. Конечните оценки од тие предмети се утврдуваат со аритметичка средина од сите оценки што ги имал кандидатот во класовите во кои се учеле тие предмети.

Испитниот одбор ги утврдува и оценките по поведение за секој кандидат. Како дефинитивна оценка по поведение се зема оценката што ја имал кандидатот при завршувањето на завршниот клас. Ако кандидатот во текот на матурскиот испит се држел како што не му приличи на ученик, испитниот одбор може да реши да му се намали оценката по поведение.

Член 42

Кандидатот го положил матурскиот испит ако од сите предмети добил оценка добар, многу добар или одличен.

Член 43

Кандидатот кој добил слаба оценка по еден предмет се упатува на полагање поправен испит по тој предмет во наредниот испитен рок. Ако по тој предмет се полага писмен и усмен испит кандидатот е должен да ги полага обата дела на испитот.

Кандидатите во августовскиот испитен рок полагаат поправен испит по еден месец.

Кандидатот кој не го положи поправниот испит или без оправдани причини не дојде на испит или го напуштил истиот се упатува да го повтори целиот матурски испит по истекот на една година.

Член 44

Кандидатот кој добил слаба оценка по два или повеќе предмета се смета дека не го положил испитот и се упатува да го повтори целиот испит по истекот на една година.

Член 45

Резултатот од матурскиот испит на кандидатите им го соопштува претседателот на испитниот одбор во присуство на сите членови на испитниот одбор најдоцна на еден ден по свршетокот на целиот испит.

Член 46

Против решението на испитниот одбор со кое кандидатот се упатува на поправен испит или да го повтори целиот испит не е допуштена жалба.

VI. ИЗДАВАЊЕ СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПОЛОЖЕН МАТУРСКИ ИСПИТ

Член 47

Најдоцна пет дена по завршетокот на матурскиот испит на кандидатите кои го положиле испитот им се издава свидетелство за положен испит спрема образец пропишан од Советот за школство на НР Македонија.

Свидетелството го потпишува претседателот, потпретседателот и сите членови на испитниот одбор и се заверува со школскиот печат.

Во свидетелството се внесуваат и оценките на оние предмети што не се полагаат на матурскиот испит а се учеле во текот на школувањето во средна школа.

Член 48

Кандидатите кои не го положиле матурскиот испит или се упатени на поправен испит или испитот им е одложен се става забелешка за тоа на грбот на свидетелството за завршниот клас. Оваа забелешка ја потпишува директорот на школата и ја заверува со школскиот печат.

VII. АДМИНИСТРАЦИЈА НА МАТУРСКИОТ ИСПИТ

Член 49

За матурскиот испит се водат:

а) главна книга, во која се внесуваат имињата и другите лични податоци за секој кандидат што се пријавил на матурски испит, утврдените оценки со букви и број за секој предмет и конечното решение на испитниот одбор. Образецот на главната книга го пропишува Советот за школство на Народна Република Македонија. Главната книга ја потпишуваат: претседателот, потпретседателот, секретарот и сите членови на испитниот одбор;

б) книга за записник на испитниот одбор во кој се внесуваат сите поважни моменти од текот на испитот.

Главната книга и записникот ги води секретарот на испитниот одбор, а се чуваат во школската архива.

Член 50

Во записникот на првата седница се внесува денот и местото на одржувањето на седницата, поименичниот состав на испитниот одбор, имињата на сите кандидати пријавени

за испит и решението за тоа кои од нив се пуштаат на испит, кои се одбиваат и зошто, распоредот на писмените и усмените испити, имињата на наставниците определени за надзор при изработката на писмените задатоци од поедини предмети, имињата на прегледувачите на писмените задатоци и рокот, во кој мора да се изврши прегледувањето.

Овој записник го потпишуваат претседателот, потпретседателот, секретарот и сите членови на испитниот одбор.

Член 51

За текот на писмените испити се водат:

а) записник од седниците на испитниот одбор пред почетокот на секој писмен испит, во кој се внесуваат податоци за времето и местото на одржувањето на седниците, имињата на присутните членови на испитниот одбор, текот на изборот на темата и која тема е дефинитивно избрана. Овој записник го потпишуваат: претседателот, потпретседателот, секретарот и сите членови на испитниот одбор;

б) записник за текот на писмените испити во кој се внесува времето и местото на одржувањето на писмениот испит, текстот на задатокот, имињата на присутните членови на испитниот одбор, имињата на кандидатите кои дошле на испитот, кои кандидати не дошле на испит и зошто, точно време на почетокот и завршетокот на испитот, имињата на надзорните наставници и времето во кое воделе надзор, кои кандидати биле опоменати и зошто, кои кандидати излегувале и колку се задржале вон од испитната просторија, кога кој кандидат ја завршил работата, што предал и колку табаци (работа и концепт), кој доаѓал на испитот и дали и какви забелешки направил.

Овој записник го потпишуваат претседателот, потпретседателот, секретарот, предметниот наставник и другите надзорни наставници.

Член 52

Во записникот на седницата на испитниот одбор, после свршените писмени испити, се внесуваат податоци за времето и местото на седницата, присутните на состанокот, поважните моменти за текот на седницата, табеларен преглед, на конечно утврдените оценки од предметите на писмениот испит за секој кандидат, евентуални забелешки на пратеникот и имињата на кандидатите кои не го положили писмениот испит и поради тоа не се допуштаат на усмен испит.

Овој записник го потпишуваат претседателот, потпретседателот, секретарот и сите членови на испитниот одбор.

Член 53

Записникот за текот на усмените испити, се води посебно за секое пред или попладне кога се изведува усмениот испит. Во него се внесуваат податоци за времето на состанокот

на испитниот одбор, имињата на присутните членови, предметите по кои се испитувало, имињата на кандидатите кои во тој ден полагаат, имињата на кандидатите кои не дошле на испит и причините за тоа, почетокот и свршетокот на испитувањето на секој кандидат, прашањата што му се поставени на секој кандидат, евентуален одмор и прекинување на работата, како и сите други поважни моменти од текот на испитот (попречување на испитот од страна на поедини кандидати, откажување на поедини кандидати од испитот и сл.), текот на утврдувањето на предлогот на оценката, евентуалните одвоени мислења и конечно утврдениот предлог на оценките, за секој кандидат кој се внесува со бројки во табеларниот преглед во записникот.

Овие записници ги води секретарот на испитниот одбор а ги потпишуваат претседателот, потпретседателот, секретарот и сите присутни членови на испитниот одбор.

Член 54

Во записникот од завршната седница на испитниот одбор се внесуваат податоци за времето и местото на седницата, имињата на присутните и отсутните членови на испитниот одбор, поважните моменти за текот на седницата и табеларен преглед на дефинитивно утврдените оценки по сите предмети и кандидати на матурскиот испит, оценките по поведение како и оценките по сние предмети кои на испитот не се полагаат а се внесуваат во матурското свидетелство.

Потоа се внесува конечното решение на испитниот одбор за тоа:

а) кои кандидати писменично го положили матурскиот испит;

б) кои кандидати се упатени на поправен испит, по кои предмети и во кој рок;

в) кои кандидати не го положили испитот и се упатуваат да го повторат целиот испит по истекот на една година;

г) на кои кандидати им е одложен испитот (чл. 14 од овој Правилник) по кои предмети и во кој рок;

д) кои кандидати се отстранети од испитот (чл. 23, 24 и 40 од овој Правилник) поради што и за кое време.

Овој записник го потпишува претседателот, потпретседателот, секретарот и сите членови на испитниот одбор.

Член 55

Утврдените оценки од поедини предмети и поведението на секој кандидат, како и конечното решение на испитниот одбор се внесуваат со букви и бројки од записникот во главната книга за матурскиот испит.

Член 56

Директорот на школата е должен, најдоцна 14 дена по завршувањето на матурскиот испит во секој испитен рок, да достави препис од записникот од завршната седница

на испитниот одбор и извештај за текот на испитот до советот за школство на народниот одбор на околијата и до Советот за школство на НРМ.

VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 57

Со влегувањето во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот за матурскиот испит („Службен весник на НРМ“ бр. 7/50), 14/50 и 10/54).

Член 58

Овој Правилник влегува во сила од денот на неговото објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 2707/56

25 јануари 1957 година

Скопје

Претседател

на Советот за школство на НРМ

П. Здравковски, с. р.

Огласен дел

ПРОМЕНА НА ИМИЊА

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ со решение бр. 16005/2 од 24-I-1957 година ја одобри промената на роденото име на Георгиевски Игнат, роден на 9 мај 1931 година во с. Рлевци — Титоввелешко, од татко Георгиев Доне и мајка Анушка, така да во иднина роденото име ќе му гласи **Драгн**. (24)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ со решение бр. 1634 од 24 јануари 1957 година ја одобри промената на роденото име на Фазли Акиф, роден на 23 јануари 1934 година во гр. Скопје, од татко Рамадан Шабан и мајка Тахире, така да во иднина роденото име ќе му гласи **Куртиш**. (23)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ со решение бр. 24536 од 27-XII-1956 година ја одобри промената на роденото име на Личовска Стеванка, родена на ден 15-II-1947 година во с. Цер — Охридско, од татко Личовски Дојчин и мајка Марица, така да во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Парошка**. (25)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ со решение бр. 706 од 14-II-1957 година ја одобри промената на личното име на Еиповски Иљаз, роден на ден 23 декември 1936 година во с. Држилово — Скопско, од татко Сулејман и мајка Емине, така да во иднина личното име ќе му гласи **Асановски Селам**. (26)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ со решение бр. 18385 од 15-XI-1956 година

ја одобри промената на роденото име на Милановски Петре роден на 21 ноември 1949 година во с. Младо Нагоричане — Кумановско, од татко Милановски Благоја и мајка Милановска, род. Манасиевска Даринка, така да во иднина роденото име ќе му гласи **Драгиша**. (28)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ со решение бр. 701 од 5-I-1957 година ја одобри промената на фамилијарното име на Јосифовски Петар, роден на 22-X-1925 година во с. Лешок, од родители: татко Јосифовски Глигур и мајка Јосифовска Нацка, така да во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Аврамовски**. (29)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ со решение бр. 3231 од 12-II-1957 година ја одобри промената на роденото име на Иљазова Даринка, родена на 19-I-1919 година во с. Јама — општина Глина, околија Сисак — НР Хрватска, од татко Тодор и мајка Ана Павловиќ, така да во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Фатима**. (30)

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Гоговска Атанасова Олга, родена Стевова Ристова, од с. Штрково, Леринска околија, поднесе тужба за развод на бракот против Гогоски Филипов Атанас, бив. келнер од село Кушинско, околија Гоменце, а сега во неизвесност.

Се поканува тужениот во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“, да ја јави во судот својата адреса или се јави лично. Во противен случај ќе му биде одреден привремен старател, кој на денот на расправата ќе го застапува на негови разноски.

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 1193/56. (27)

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 20-XII-1956 год. под рег. бр. 51, на страна 201 е запишана задругата под назив: Станбено-штедна задруга на пензионисаните воени лица во Скопје „Партизан“, со седиште во Скопје. Предмет на пословањето на задругата е: да организира изградба на станови за своите членови за која цел од надлежните органи ќе издајствува локации за станбена изградба и потребни кредити за изградба на статови планирани за соодветната година. Да организира работи потребни за изградба на станови, изработка на техничка документација и одобрение на плановите, организирање на припремните работи, во сопствена режија или преку најеконични стопански организации да ја изведува изградбата на станови, доколку работите ги изведува во сопствена режија да врши набавка на градежен

и друг материјал потребен за изградба на становаите и да осигура потребна работна сила за изведување на градежните работи.

Задругата е основана согласно одобрението на НО на општината „Идадија“ — Скопје, бр. 19923 од 1-IX-1956 год.

Членови на Управниот одбор на задругата се: Крстевски Трајко претседател, Филиповски Јово, потпретседател, Даскаловски Благој, секретар, Вучковиќ Петар, благајник, Бошковски Трајко, Влахов Европид, Качурков Кочо, Јончевски Диме, Ристовски Атанас, Златевски Боро, Стојановски Јосиф, Димитровски Тодор и Начковски Љубомир. Задругата ќе ја потпишуваат и застапуваат претседателот Трајко Крстевски и секретарот Благој Даскаловски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 2521/56. (115)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 23-II-1956 год. под рег. бр. 67 е запишано следното: предметот на работата на Керамичкиот комбинат во изградба „Вранештица“, со седиште во с. Вранештица — Охридско, се дополнува и со: производство на керамични производи како шупли и монга тули, керамиди, калиеви печки, канализациони цевы и други керамички производи.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 147/56. (1163)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 8-VIII-1956 год. под рег. бр. 55 е запишано следното: предметот на пословањето на Угостителската единица „Рудар“, со седиште во Рудник „Цер“, пошта Дворци — Охридско се проширува и со: продажба на разни хранителни продукти.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 438/56. (1164)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 26-XI-1955 год. под рег. бр. 68, запишано следното: сократениот назив на фирмата на Претпријатието за обработка на тутун и продажба на тутун во лист „Прилтутком“ — Прилеп се менува и гласи: Претпријатие за обработка на тутун и продажба на тутун во лист „Тутунов комбинат“ — Прилеп.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 734/55. (1171)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 20-I-1956 год. под рег. бр. 1 е запишано следното: предметот на пословањето на Трговското претпријатие „Преша“ — Прилеп се менува во трговија со селско стопански производи на големо и мало.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 69/56. (1173)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на

23-VIII-1956 год. под рег. бр. 134 е запишано следното: предметот на пословањето на Трговското претпријатие „Исхрана“ — Струга се менува во продажба на големо вештачки ѓубрива и средства за заштита на растенијата до крајот на 1957 год. како и продажба на големо сите артикли од старата дејност.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 527/56. (1178)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 13-VIII-1956 год. под рег. бр. 193 на страна 515 е запишано следното: предметот на работата на Индустриското производно претпријатие „Таан и алва“ — Кавадарци се проширува и со: преработка на маслодајни семиња во зејтин односно вршење услуги на приватни производители, а согласно решението на НО на општината — Кавадарци бр 7225 од 4-VIII-1956 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 2200/56. (1183)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 4-VIII-1956 год. под рег. бр. 111, на страна 293 е запишано следното: досегашниот в. д. директор на Трговското претпријатие на мало за промет со колонијални стоки „Раштани“ — Кавадарци е назначен за директор на истото.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 2166/56. (1187)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 7-VIII-1956 год. под рег. бр. 63, на страна 169 е запишано следното: досегашниот раководител на Трговскиот дуќан „Солидарност“ — Куманово, Бранко Стојановски е разрешен од должност и му престанува правото дуќанот да го потпишува.

За раководител на дуќанот е назначен Бранко Максимовски, кој дуќанот ќе го потпишува од 7-VIII-1956 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 2170/56. (1190)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 9-VII-1956 год. под рег. бр. 234, на страна 617 е запишано следното: Стефановски Владо, досегашен раководител на Откупната станица за лековити билки „Билка“ — Скопје, е разрешен од должност и му престанува правото станицата да ја потпишува.

За раководител на станицата е назначен Трифун Новевски кој истата ќе ја потпишува од 9-VII-1956 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 2094/56. (1201)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 9-VIII-1956 год. под рег. бр. 74 на страна 213 е за-

пишано следното: Иван Ивановски, досегашен шеф на сметководството на претпријатието за учебници, прирачници, школски, административни книги и образци „Просветно дело“ — Скопје, е разрешен од должност и му престанува правото претпријатието да го потпишува.

За шеф на сметководството е назначен Владимир Ценевски кој претпријатието ќе го потпишува од 9-VIII-1956 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 2185/56. (1202)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 10-VIII-1956 год. под рег. бр. 132, на страна 361 е запишано следното: Додовски Ѓорѓи, досегашен потписник на Сервисот за градежни материјали „Караорман“ — Трговија на големо — Скопје, е разрешен од должност и му престанува правото претпријатието да го потпишува.

За потписник на претпријатието е назначен Васил Мачков, шеф на пословница кој претпријатието ќе го потпишува од 10-VIII-1956 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 2188/56. (1205)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 19-VII-1956 год. под рег. бр. 231, на страна 629 е запишано следното: Душан Орлиќ, досегашен директор на Свиларскиот комбинат „Нонча Камисова“ — Титов Велес, е разрешен од должност и му престанува правото комбинатот да го потпишува.

За директор на комбинатот е назначен Љубомир Солдатов, кој истиот ќе го потпишува од 19-VII-1956 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 2121/56. (1268)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 6-VII-1956 год. под рег. бр. 234, на страна 619 е запишано: Цавид Нуредин Мемет, досегашен раководител на Претпријатието за промет и извоз на лековити билки и афион „Билка“ — Скопје — Откупна станица во Тетово, е разрешен од должност и му престанува правото станицата да ја потпишува.

За раководител на станицата е назначен Владимир Стефановски кој истата ќе ја потпишува од 6-VII-1956 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 2089/56. (1210)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 14-I-1955 год. под рег. бр. 273, на страна 707 е запишано следното: наместо досегашниот потписник при Претпријатието за ниска градба „Вардар“ — Скопје, Апостол Сотировски кој е разрешен од

должност од 14-I-1955 год. претпријатието ќе го потпишува Серафим Трпковски од 14-I-1955 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 618/55. (1247)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 3-VII-1956 год. под рег. бр. 74, на страна 297 е запишано следното: за членови на Управниот одбор на Земјоделската задруга „Единство“, с. Челопек — Тетовско, се избрани следните лица: Лазо Цветковски, претседател, Благоја Мартиновски, Живо Настевски, Томе Веселковски, Ѓуре Веселковски, Суљо Јаја, Напи Рамадани и Данаил Спасеноски.

Досегашниот потписник на задругата Стефановски Ристо е разрешен од должност и му престанува правото задругата да ја потпишува. На негово место за потписник е избран Ристовски Стојан кој задругата ќе ја потпишува од 3-VII-1956 г.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 2051/56. (1254)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 11-VI-1956 год. под рег. бр. 15, на страна 35 е запишано следното: Христифор Џинов, досегашен директор на Задружното земјоделско претпријатие „1 мај“, с. Нови Дојран е разрешен од должност и му престанува правото претпријатието да го потпишува.

За в. д. директор на претпријатието е назначен Ристо Хаџитошев, кој претпријатието ќе го потпишува од 11-VI-1956 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1955/56. (1259)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 10-VIII-1956 год. под рег. бр. 51, на страна 133 е запишано следното: фирмата на Трговскиот дуќан „Шума“ — Куманово се менува и гласи: Трговско претпријатие за огревно дрво и градежни материјали „Шума“ — Куманово.

Предмет на пословањето на претпријатието е: промет со огревно дрво, јаглен, градежни материјали и огревни материјали на мало. Претпријатието ќе врши откуп на шумски парцели од шумските управи и претпријатија поради дополнување на работата.

Предните измени се извршени согласно решението на НО на општината — Куманово бр. 2642 од 3-VIII-1955 год.

Досегашниот потписник на претпријатието Бобе Краљевски, е разрешен од должност, а за потписник е назначен Љубомир Тодоровски, шеф на сметководството, кој претпријатието ќе го потпишува од 10-VIII-1956 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 2191/56. (1260)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 31-VIII-1956 год. под рег. бр. 213, на страна 565 е запишано следното: предметот на работата на претпријатието за промет со цигари, Кибрит и вредносници „Тутун“ — Скопје се дополнува и со: трговија на мало со тутун, преработки, кибрит и прибор, канцелариски материјали, хартија, школски прибор и прибор за пишување, а согласно решението на Државниот секретаријат за работи на стопанството, бр. 5990 од 28-VI-1954 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 2295/56. (1262)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 12-IX-1956 год. под рег. бр. 177, на страна 471 е запишано следното: досегашните потписници на Трговскиот дуќан за промет со колонијални стоки на мало „Истра“ — Скопје, Ристовски Ристо, раководител, и Гочков Ристо, заменик, се разрешени од должност и им престанува правото дуќанот да го потпишуваат.

За потписници се назначени следните лица: Александар Николовски и Мишо Велков, книговодител, кои дуќанот ќе го потпишуваат од 12-IX-1956 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 2320/56. (1263)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 31-VIII-1956 год. под рег. бр. 337, на страна 889 е запишано следното: досегашниот шеф на сметководството на Претпријатието за туристички и сообраќајни услуги „Путник Македонија“ — Скопје, Ивановски Никола е разрешен од должност и му престанува правото претпријатието да го потпишува.

За шеф на сметководството е назначена Благородна Шијакова, досегашен книговодител, и останува и понатаму потписник на претпријатието.

За книговодител на Претпријатието е назначена Александра Шулевска која претпријатието ќе го потпишува од 31-VIII-1956 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 2294/56. (1264)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 4-IX-1956 год. под рег. бр. 78, на страна 225 е запишано следното: Дамјан Рафајловски, досегашен шеф на сметководството на Претпријатието за производство со лекови „Реплекс“ — Скопје, е разрешен од должност и му престанува правото претпријатието да го потпишува.

На негово место односно за шеф на сметководството е назначен Мане Шулевски кој претпријатието ќе го потпишува од 4-IX-1956 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 2301/56. (1266)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на

19-IV-1956 год. рег. бр. 2, на страна 38 е запишано следното: досегашните потписници на Земјоделската задруга „Момин Преслап“ с. Блатец — Кочани, Мустафа Сали Шабанов и Ванчо Манасиев се разрешени од должност и на нивни места се назначени за потписници Ѓорѓи Филипов, претседател и Перио Спиров, комерцијалист.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 137/56. (1273)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 7-V-1956 год. под рег. бр. 12, на страна 28 е запишано следното: Ибраим Шериф, досегашен директор на Хотелогостителското претпријатие „Хунап“ — Радовиш, е разрешен од должност и на негово место за директор е назначен Александар Костадинов Козев, кој е овластен претпријатието да го потпишува.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 15/56. (1278)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 7-VI-1956 год. под рег. бр. 3 на страна 81 е запишано следното: Благо Гиразов Јанев, досегашен директор на Трговското претпријатие „Прогрес“ — Св. Николе, е разрешен од должност и на негово место е назначен за директор Јордан Кузев Маневски, кој е овластен претпријатието да го потпишува.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 187/56. (1281)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 21-IV-1956 год. под рег. бр. 2, на страна 172 е запишано следното: Ристо Качурков, досегашен потписник на Трговската продавница на ауто-мото друштво — Струмица, е разрешен од должност и на негово место е назначен за потписник Ѓорѓи Ѓорѓиев Гаврилов, кој е овластен продавницата да ја потпишува.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 106/56. (1293)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 23-IV-1956 год. под рег. бр. 2, на страна 101 е запишано конституирањето на Рудникот „Огражден“ — Струмица. За претседател на целокупниот колектив е избран Кочо Ѓрчев, за секретар Вера Ричлиева а за членови Ефтим Војчев и Ристо Терзиев.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 122/56. (1294)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 31-III-1956 год. под рег. бр. 2, на страна 180 е запишано следното: покрај директорот на Претпријатието „Борис Кидрич“ Струмица, Христо Николов Трајков, овластени се за потпишување и ли-

цата Граматиков Тодоров Ристо, шеф на сметководството, Јордан Христов Опасовски и Драги Коцев Кљанков, книговодител.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 90/56. (1295)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 31-III-1956 год. под рег. бр. 4, на страна 31 е запишано следното: Трговскиот дуќан чифлик — Струмица се припои кон Трговското претпријатие „Нама“ — Струмица, кое ќе се занимава со трговија со мешана индустриска стока животни прехрани, предмети за куќни потреби, тутунски преработки, кибрит и прибор.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 113/56. (1296)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 27-IV-1956 год. под рег. бр. 2, на страна 37 е запишано следното: Васил Михајловски, досегашен технички управител на Околинската здравствена задруга, во село Босилово е разрешен од должност и на негово место е назначен Спасо Милушевски, кој е овластен задругата да ја потпишува.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 101/56. (1299)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 31-III-1956 год. под рег. бр. 2, на страна 31 е запишано следното: Трговскиот дуќан „Шар Планина“ — Струмица се припои кон Трговското претпријатие „Нама“ — Струмица, кое ќе се занимава со трговија со мешана индустриска стока прехранбени артикли предмети за куќни потреби тутунски преработки, кибрит и прибор.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 113/56. (1301)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека од регистарот на стопанските организации на 31-III-1956 год. од рег. бр. 2, на страна 87 е избришан самостојниот дуќан „Чифлик“ — Струмица. бидејќи е фузиониран со Трговското претпријатие „Народен магазин“ — Струмица.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 115/56. (1302)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека од регистарот на стопанските организации на 31-III-1956 год. од рег. бр. 2, на страна 80 е избришан Самостојниот дуќан „Дојран“ — Струмица, бидејќи е фузиониран со Трговскиот дуќан „Народен магазин“ — Струмица.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 116/56. (1303)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека од регистарот на стопанските организации на 31-III-1956 год. од рег. бр. 2, на страна 73 е избришан Самостојниот дуќан „Шар Планина“ — Стру-

мица, бидејќи е фузиониран со Трговскиот дуќан „Народен магазин“ — Струмица.

Од Окружниот стопански суд во Струмица. Фи бр. 114/56. (1304)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 7-VIII-1956 год. под рег. бр. 2, на страна 135 е запишано следното: Ванчо Хаџи Василев, досегашен директор на Градското градинарско претпријатие „Напредок“ — Струмица, е разрешен од должност и на негово место за директор е назначен Александар Фиданчев, кој е овластен претпријатието да го потпишува.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 252/56. (1305)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 27-VII-1956 год. под рег. бр. 2, на страна 69 е запишано следното: Блажо Крстев, досегашен раководител за Трговскиот дуќан за колонијал „Ловец“ — Струмица, е разрешен од должност и на негово место за раководител е назначен Кирил Поп Андонов, кој е овластен дуќанот да го потпишува.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 232/56. (1306)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 18-VIII-1956 год. под рег. бр. 2, на страна 168 е запишано следното: Коста Димов Вучков, досегашен директор на Занаемчиското електрично претпријатие „Никола Тесла“ — Струмица, е разрешен од должност и на негово место за директор е назначен Божидар Аспарухов Христов кој е овластен претпријатието да го потпишува.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 265/56. (1308)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 22-V-1956 год. под рег. бр. 2, на страна 3 е запишано следното: Ванчо Николов Богатинов, досегашен потписник на Општата земјоделска задруга „Димитар Влахов“, с. Подареш, е разрешен од должност и на негово место за потписник е назначен Косевски Тасев Ѓорѓи, кој е овластен задругата да ја потпишува.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 156/56. (1316)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 6-IV-1956 год. под рег. бр. 22, на страна 4, е запишано следното: Љупчо Шопов, досегашен директор на Земјоделската аптека Штип, е разрешен од должност и на негово место за директор е назначен Мишо Кралев, кој е овластен аптеката да ја потпишува.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 123/56. (1317)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 25-V-1956 год. под рег. бр. 2, на страна 34 е запишано следното: Миле Николов Иванов, досегашен претседател на Земјоделската задруга „Жилиница“, с. Облешево, е разрешен од должност и на негово место за управник е назначен Тоше Лазаров Ѓорѓиев, кој е овластен задругата да ја потпишува.

Во негово отсуство задругата ќе ја потпишува книговодителот Сотир Костов Михајлов.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 148/56. (1320)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 7-V-1956 год. под рег. бр. 2, на страна 17 е запишано следното: избришана е од регистарот Земјоделската задруга „Орач“, с. Теранци и истата се припои кон Земјоделската задруга „Богатин Спасов“ с. Теранци. Сите права и обврски на избришаната задруга ги презема Земјоделската задруга „Богатин Спасов“.

За потписник на задругата „Богатин Спасов“ с. Теранци е назначен Јордан Тодоров Цветков.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 151/56. (1321)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 31-VII-1956 год. под рег. бр. 2, на страна 124 е запишано следното: фирмата на Претпријатието за производство на тутун „Брегалница“ — Штип, се менува и гласи: Земјоделско претпријатие за производство на тутун „Брегалница“ — Штип, а согласно решението на НО на општината — Штип, бр. 7048 од 25-V-1956 год.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 226/56. (1322)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 27-VII-1956 год. под рег. бр. 2, на страна 41 е запишано следното: Кукубаев Мишев Митко, досегашен раководител на Откупната станица за лекови билки „Билка“ — Штип, е разрешен од должност и за раководител е назначен Димов Арсов Трајко, кој станицата ќе ја потпишува.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 223/56. (1324)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 30-VIII-1956 год. под рег. бр. 3, на страна 8 е запишано следното: Трајан Јованов, досегашен директор на Трговското претпријатие „Плачковица“ — Штип е разрешен од должност и на негово ме-

сто за в.д. раководител е назначен Киро Чучков, кој претпријатието ќе го потпишува.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 281/56. (1325)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 30-VIII-1956 год. под рег. бр. 2, на страна 126 е запишано следното: се проширува дејноста на Трговското претпријатие на мало „Овче Поле“ с. Цумајлија и со: откуп на земјоделски производи купопродажба на мешовити стоки на мало, откуп на селско-стопански производи, жива стока, зарзават, овоштие, индустриски култури и маслодајни растенија.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 242/56. (1326)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 21-IX-1956 год. под рег. бр. 155, на страна 401 е запишано следното: Сапунџиев Ѓорѓи, досегашен в.д. директор на Трговското претпријатие агропромет — Валаново, е разрешен од должност и му престанува правото претпријатието да го потпишува.

За в.д. директор на претпријатието е назначен Ѓорѓи Дончев кој претпријатието ќе го потпишува од 20-IX-1956 год., а согласно решението на НО на општината — Валаново, бр. 7111 од 11-IX-1956 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 2353/56. (1336)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 9-VII-1956 год. под рег. бр. 130, на страна 339 е запишано следното: досегашниот в.д. директор на Транспортното претпријатие, Кавадарци, Перо Мазев е назначен за директор на претпријатието

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 2698/56. (1341)

СОДРЖИНА

	Страна
25. Одлука за максималните континенти дрвна маса за сеча во 1957 година — — — —	145
26. Одлука за количините вино и ракија што можат да се потрошат во домаќинството на производителот без плаќање данок на промет — — — — —	146
27. Наредба за определување установи на територијата на НР Македонија во кои можат да се вршат испитувања на прехранбени продукти — — — — —	146
28. Правилник за матурскиот испит во средните општообразовни школи — — — —	147